



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Среда, 18 септември 1985

Скопје

Број 28

Год. XLI

Претплатата за 1985 година изнесува 2.000 динари. Овој број чини 80 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

243.

Врз основа на член 139 од Уставот на СР Македонија, член 579 од Законот за здружениот труд и член 2 од Општествениот договор за заедничките основи и мерила за самоуправно уредување на односите во стекнувањето и распределбата на доходот во Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“ бр. 2/85), Собранието на СР Македонија, Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија и Стопанската комора на СР Македонија (во натамошниот текст: учесници на Договорот) склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА САМОУПРАВНО УРЕДУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ ВО СТЕКНУВАЊЕТО И РАСПОРЕДУВАЊЕТО НА ДОХОДОТ И ЧИСТИОТ ДОХОД И РАСПРЕДЕЛБАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО СР МАКЕДОНИЈА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Учесниците на Договорот, во рамките на своите права и должности во развојот на социјалистичките самоуправни општествено-економски односи, а особено на односите во стекнувањето и распределбата на доходот, со Општествениот договор за заедничките основи и мерила за самоуправно уредување на односите во стекнувањето и распоредувањето на доходот и чистиот доход и распределбата на средствата за лични доходи во СР Македонија (во натамошниот текст: Договор), ги утврдуваат заедничките основи и мерила за самоуправното уредување на односите во стекнувањето на доходот, распоредувањето на доходот и чистиот доход, распределбата на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка и другите лични примања и надоместоци на работниците во СР Македонија (во натамошниот текст: заеднички основи и мерила).

Член 2

Учесниците на Договорот се обврзуваат да преземат активности, со самоуправните спогодби на сродните дејности, односно групации, и со самоуправните спогодби и самоуправните општи акти на организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници, да се конкретизираат заедничките основи и мерила утврдени со Договорот.

Член 3

Учесниците на Договорот се обврзуваат, со натамошна разработка и доследна примена на заедничките основи и мерила утврдени со Договорот, да се обезбеди остварување на следните цели:

— поголема економска и општествена мотивираност и одговорност на работниците за пораст на продуктивноста на трудот и ефикасност во стопанисувањето со општествените средства и за приспособување на работењето на организациите на здружениот труд кон условите на пазарот и потребите на општеството и, врз тие основи, за создавање поголем доход и зголемување на личниот и општествениот стандард;

— општествено насочување на политиката на распределба во согласност со начелото за приближно исто количество и квалитет на трудот и остварени резултати од трудот, да се остварува приближно еднаков личен доход;

— надминување на разликите во личните доходи и средствата за заедничка потрошувачка, што не се засновани врз трудот и резултатите од трудот на работниците, меѓу организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници.

Член 4

Учесниците на Договорот се согласни, во смисла на овој договор:

— под бруто личен доход да се подразбираат чистиот личен доход, обврските за задоволување на заедничките и општите општествени потреби кои се намираваат од личниот доход и средствата за заедничка потрошувачка што се користат за непосредна потрошувачка на работниците;

— под акумулација да се подразбираат средствата за унапредување и проширување на материјалната основа на трудот, за создавање и обновување на резервите и за заедничка потрошувачка што се издвојуваат за вложување во објекти од општествениот стандард потребни за вршење на дејноста на организацијата на здружениот труд.

II. СТЕКНУВАЊЕ НА ДОХОДОТ

Член 5

Учесниците на Договорот се обврзуваат дека во рамките на своите права и должности, ќе се залагаат за изедначување на условите на стопанисувањето на единствениот југословенски пазар врз основа на дејствувањето на економските законитости и со тоа ќе обезбедат услови работниците во основните организации на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници (во натамошниот текст: ОЗТ) доходот да го стекнуваат во зависност од продуктивноста на трудот, успешноста во управувањето и стопанисувањето со општествените средства и од приспособеноста на производството и вршењето на другите дејности кон условите на пазарот и потребите на општеството.

Член 6

Учесниците на Договорот се согласни со прописите и мерките на економската политика, како и со општественото насочување на стопанскиот и општествениот развој и со усогласувањето на односите на пазарот, пред сè, во областа на: системот и политиката на цените, кредитно-монетарниот систем и политика, системот и политиката на даноците и придонесите и во другите области на стопанскиот систем и економската политика, со почитување на економските законитости да се создаваат што порамноправни услови за работење и стекнување на доходот на единствениот југословенски пазар.

Учесниците на Договорот се согласни со прописите и мерките од став 1 на овој член и со другите активности што ќе ги преземат, во согласност со своите права и должности, да создаваат услови во секоја дејност, со приближно исто количество и квалитет на трудот и резултатите од трудот, да се остварува приближно ист бруто личен доход по работник и приближно иста акумулација во однос на просечно користените деловни средства.

Член 7

Учесниците на Договорот се обврзуваат со прописите, со мерките на економската политика и со други активности да создаваат услови за поголема економска и општествена мотивираност и одговорност на работниците во ОЗТ за стекнување на доход со учество во заедничкиот приход, односно во заедничкиот доход врз основа на здружување на трудот и средствата.

Учесниците на Договорот ќе се залагаат при уредувањето на меѓусебните односи во стекнувањето на доходот со учество во заедничкиот приход, односно во заедничкиот доход, да се обезбедат што порамноправни услови за работење и стекнување на доходот по тој основ, обезбедувајќи притоа со приближно исто количество и квалитет на трудот и резултатите од трудот, да се остварува приближно ист бруто личен доход по работник и приближно иста акумулација во однос на просечно користените деловни средства.

Член 8

Учесниците на Договорот ќе се залагаат самоуправно утврдената цена, односно самоуправно договорениот надомест меѓу корисниците и давателите на услугите во областа на општествените дејности, да се заснова врз самоуправно договорените планови и програми за работа и развој.

Како заеднички основи за утврдување на одделните елементи на самоуправно договорениот надомест се сметаат:

— за материјалните и други трошоци на работењето — самоуправно утврдените нормативи, засновани врз просечните трошоци и продуктивноста на трудот, со кои се дефинира општествено потребниот труд кој треба да се вложи за давање поединечна услуга или програма на услуги, односно со одделна самоуправна спогодба утврдената висина на издатоците зависно од условите под кои ги извршува работите давателот на услугите од соодветната општествена дејност;

— за амортизацијата — стапките на амортизацијата утврдени со самоуправниот општ акт врз основа на општествениот договор во согласност со законот;

— за средствата што го сочинуваат доходот на давателот на услугите — просечниот чист личен доход по работник во стопанството на општината или на друга општествено-политичка заедница, коригиран со коефициентите на сложеноста на трудот и условите на работа на ОЗТ, зголемен за средствата за заедничка потрошувачка и резерви како и за договорните и законските обврски, додека за средствата за унапредување и проширување на материјалната основа на трудот што се обезбедуваат во рамките на цените на услугите — износот утврден со самоуправната спогодба за основите на планот на самоуправната интересна заедница или со други самоуправни спогодби.

Член 9

Учесниците на Договорот се согласни заеднички основи за стекнување на доходот на работните заедници што вршат работи од заеднички интерес за основните организации на здружениот труд во работната или друга организација на здружениот труд, односно на работните заедници во општествено-политичките организации, општествените организации, самоуправните интересни заедници и органите на општествено-политички заедници, да бидат:

— остварувањето на планот и програмата за работа на работната заедница според видот, обемот и квалитетот на извршените работи, остварената продуктивност на трудот и економичноста во работењето;

— зголемувањето на доходот во основните организации на здружениот труд, за кои работната заедница врши работи од заеднички интерес, што е резултат на придонесот на работната заедница;

— просечниот личен доход остварен во основните организации на здружен труд во работната организација или сложената организација на здружениот труд за кои работната заедница врши услуги, однос-

но просечниот личен доход остварен во основните организации на здружениот труд од стопанството во општествено-политичката заедница, коригиран со коефициентите на сложеност на трудот и условите на работата.

Порастот на бруто личниот доход по работник во работните заедници што вршат работи од заеднички интерес за основните организации на здружен труд, во работна организација или во друга организација на здружен труд, по правило, не може да биде поголем од порастот на бруто личниот доход по работник во организациите и заедниците за кои работната заедница врши работи од заеднички интерес, додека за работните заедници во општествено-политичките организации, општествените организации, самоуправните интересни заедници и органите на општествено-политичките заедници, не повеќе од порастот на бруто личниот доход по работник во стопанството на општествено-политичката заедница.

III. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ И ЧИСТИОТ ДОХОД

1. Планирање на односите во распоредувањето на доходот и чистиот доход

Член 10

Учесниците на Договорот ќе се залагаат при планирањето на односите во распоредувањето на доходот и чистиот доход да се тргува од реално согледаните резултати на трудот и можностите за стекнување на доходот во основната организација на здружениот труд, како и од нивното споредување со резултатите на трудот остварени во другите организации на здружениот труд.

Учесниците на Договорот ќе се залагаат при планирањето на распоредувањето на доходот ОЗТ да го планираат и делот од доходот што е резултат на работењето во исклучителни поволни природни услови, или што е резултат на исклучителни пазарни или други погодности во работењето и стекнувањето на доходот (во натамошниот текст: дел од доходот што е резултат на исклучителни погодности).

Член 11

Учесниците на Договорот ќе се залагаат односите во распоредувањето на доходот и чистиот доход да се утврдуваат и да се усогласуваат со Самоуправната спогодба за основите на работната организација, сложената организација и други облици на здружување на трудот и средствата.

Учесниците на Договорот ќе се залагаат при планирањето на односите во распоредувањето на доходот и чистиот доход во рамките на работната организација, сложената организација на здружениот труд или друг облик на здружување на трудот и средствата и во сродната дејност да се користат показателите — доход по работник, доход во однос на просечно користените средства, бруто личен доход по работник и акумулација во однос на просечно користените деловни средства.

Член 12

Учесниците на Договорот ќе се залагаат, заради усогласување на односите во распоредувањето на доходот во организациите на здружениот труд со основните определби во општествените планови на Републиката и на општините, да се тргува од појдовните големини и определби утврдени во тие планови.

Член 13

Учесниците на Договорот се обврзуваат пред планирањето на односите во распоредувањето на доходот на работниците во ОЗТ да им се обезбеди предлог на вкупните потреби и обврски за задоволување на заедничките и општите-општествени потреби, што се намираваат од доходот, врз основа на што ќе се оценуваат материјалните можности за задоволување на тие потреби во однос на планираниот доход.

Член 14

Учесниците на Договорот се согласни бруто личниот доход по работник и акумулацијата во однос на просечно користените деловни средства да се користат како засаднички основи и мерила за планирање на односите во распоредувањето на чистиот доход.

Со примена на основите и мерилата од став 1 на овој член, при планирањето на поголем доход, со оглед на вложениот труд и користените средства во организациите на здружен труд може да се планира поголем бруто личен доход по работник во однос на појдовната големина на бруто личниот доход по работник во стопанството на Републиката, под услов да се планира и поголема акумулација во однос на просечно користените деловни средства во споредба со појдовната големина на акумулацијата според просечно користените деловни средства во стопанството на Републиката.

При планирањето на помал доход, со оглед на вложениот труд и користените средства, во организациите на здружениот труд се планира релативно пониска акумулација според просечно користените деловни средства во однос на појдовната големина на стопанството на Републиката како и релативно понизок бруто личен доход по работник во споредба со нивните појдовни големини во стопанството на Републиката.

Член 15

Учесниците на Договорот се согласни, во периодот додека не се отстранат разликите во условите на стопанисувањето и стекнувањето на доходот кај одделни гранки и групации, споредувањето на акумулацијата во однос на просечно користените деловни средства да се врши со појдовните големини на ниво на сродна дејност во Републиката, односно земјата, а бруто личниот доход да се споредува со просекот на стопанството на Републиката, односно Југославија.

Сродните дејности, во смисла на став 1 од овој член, на ниво на СР Македонија ќе ги утврдува Координациониот одбор за следење и спроведување на овој договор по предлог на органите на учесниците во Договорот.

2. Распоредување на доходот

Член 16

Учесниците на Договорот се обврзуваат, во рамките на своите права и надлежности, да преземаат мерки и активности за усогласување на обврските за задоволување на заедничките и општите општествени потреби што се намираваат од доходот и личниот доход, со односите утврдени во општествените планови и со движењето на остварениот доход и личен доход.

Заради тоа, учесниците на Договорот се согласни да обезбедат:

— вкупните обврски за задоволување на засадничките и општите општествени потреби што се намираваат од доходот на ОЗТ да се усогласуваат со остварениот доход според периодичните пресметки и според завршната сметка;

— собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправниите интересни заедници да ги усогласат обврските од алинеја 1 од овој став, со односите утврдени во општествените планови или со можностите на ОЗТ, доколку работниците покренат иницијатива за вакво усогласување, или да преземат мерки во смисла на член 153 од Законот за здружениот труд со програмата што засаднички ја донесуваат со ОЗТ, за отстранување на причините поради кои таа не е во можност да ги извршува своите обврски.

Учесниците на Договорот ќе се залагаат при годишното утврдување на обврските за задоволување на заедничките и на општите општествени потреби што се намираваат од доходот да се тргнува од можноста за нивно задоволување, усогласено во плановите на ОЗТ и во општествените планови.

Член 17

Организациите на здружениот труд од општествени дејности што еден дел од доходот го остваруваат со слободна размена на трудот непосредно со организациите од материјалното производство, тој доход ќе го распоредуваат за одредени намени како и доходот остварен со слободна размена на трудот преку самоуправниите интересни заедници, со тоа што процентуалното учество на делот од доходот за бруто личен доход во така остварениот доход не може да биде поголемо од учеството на бруто личниот доход стекнат преку самоуправниите интересни заедници.

Член 18

Учесниците на Договорот се согласни, до склучувањето на посебен договор делот од доходот што е резултат на исклучителни погодности, да се утврдува како разлика меѓу остварениот доход на ОЗТ намален за даноците, придонесите што се намираваат од доходот и за делот од доходот за работната заедница и споредбениот доход на ОЗТ.

Споредбениот доход, во смисла на став 1 од овој член се добива кога просечниот бруто личен доход по работник во стопанството на Републиката ќе се коригира со односот на коефициентите на просечната сложеност на трудот во основната организација на здружен труд и просечната сложеност на трудот во стопанството на Републиката и со коефициентот на условите на работа на дејноста на која и припаѓа ООЗТ и така добисаната големина се помножи со бројот на работниците во ОЗТ и се зголеми за делот од доходот што ќе се добие кога износот на акумулацијата на стопанството, зголемен за договорените обврски и поделен со просечно користените деловни средства на стопанството на Републиката, ќе се помножи со просечно користените деловни средства на ООЗТ.

Учесниците на Договорот се согласни како дел од доходот што е резултат на исклучителни погодности да се смета износот од остварениот доход на ООЗТ во смисла на став 1 од овој член што е за над 50% поголем од споредбениот доход.

Со самоуправниа спогодба на односната групација може да се отстапи од мерилото од став 3 од овој член, со претходна согласност на Координациониот одбор.

Делот од доходот што е резултат на исклучителни погодности, во смисла на овој член од Договорот, се планира за тековната година, а се утврдува во секој пресметковен период.

Елементите за утврдување на споредбениот доход ги објавува Координациониот одбор врз основа на показателите од резолуцијата за општествениот развој за односната година. Елементите за утврдување на споредбениот доход по завршните сметки ги утврдува Координациониот одбор тргнувајќи од остварените резултати по деветмесечните пресметки.

3. Распоредување на чистиот доход

Член 19

Учесниците во Договорот ќе се залагаат при распоредувањето на чистиот доход да се поаѓа од остварените резултати на трудот и работењето, утврдените односи за распоредување на чистиот доход и обврските преземени со самоуправниите спогодби за основите на планот и со другите самоуправни спогодби.

Член 20

Учесниците на Договорот ќе се залагаат во организациите на здружениот труд да се обезбеди примена на засадничките основи и мерила за распоредување на чистиот доход — бруто личен доход по работник, и акумулација во однос на просечно користените деловни средства.

Организацијата на здружениот труд која остварува поголем доход во однос на вложениот труд и ангажираните средства, од планираниот просек на стопанството на Републиката, односно на сродната дејност, при распоредувањето на чистиот доход има

можност да издвојува поголем бруто личен доход по работник во однос на планираниот просек на стопанството на Републиката, или на Југославија, под услов акумулацијата во однос на просечно користените деловни средства да биде поголема во однос на планираниот просек на стопанството на Републиката, односно сродната дејност во СРМ или СФРЈ, при што за секој процент зголемен износ на бруто личен доход по работник над просечниот, износот на акумулацијата да се зголеми најмалку за 1,5%.

Организациите на здружениот труд што остваруваат помал доход во однос на вложениот труд и ангажираните средства од планираниот на стопанството на Републиката, односно во сродната дејност, треба да остварат понизок бруто личен доход по работник од планираниот просек на стопанството на Републиката или Југославија, со тоа што треба да остварат и пониска акумулација во однос на просечно користените деловни средства од планираниот просек на стопанството на Републиката, односно сродната дејност во СРМ или СФРЈ, при што за секој процент намален износ на бруто личен доход под просечниот, износот на акумулацијата да се намали до 3%.

Учесниците на Договорот се согласни во рамките на утврдените стапки од ставот 2 и 3 на овој член, за зголемување, односно намалување на акумулацијата со самоуправниите спогодби за заедничките основи и мерила на групациите да се предвидат диференцирани стапки на зголемено, односно намалено издвојување во акумулацијата.

Обврската на организацијата на здружениот труд при распоредувањето на чистиот доход да издвојува дел за акумулација престанува кога намалувањето на бруто личниот доход ќе го достигне нивото на загарантираниот личен доход.

При утврдувањето на соодносите при распоредувањето на чистиот доход според заедничките основи и мерила од овој член, во доходот, чистиот доход и акумулацијата не се засметува делот од доходот што е резултат на исклучителните погодности, наменет за акумулација согласно член 18 од Договорот.

Член 21

Учесниците на Договорот се согласни при споредувањето на бруто личниот доход по работник со просекот на стопанството на Републиката, односно СФРЈ, заради воспоставување на меѓузависност на бруто личниот доход по работник и акумулацијата во однос на просечно користените деловни средства, да се имаат предвид разликите во сложеноста на трудот и тежината на условите за работа.

Бруто личниот доход по работник во ОЗТ се споредува со просечниот бруто личен доход по работник во стопанството на Републиката, односно СФРЈ, коригиран со односот на просечната сложеност на трудот во основната организација на здружениот труд и просечната сложеност на трудот на стопанството на Републиката, односно СФРЈ. Вака утврдениот бруто личен доход по работник на стопанството на Републиката, односно СФРЈ, се множи со коефициентот на условите за работа.

Коефициентите на сложеноста на трудот и условите за работа ги утврдува и објавува Координациониот одбор со претходна согласност на органите на учесниците на Договорот.

Член 22

Учесниците на Договорот се согласни ОЗТ од општествените дејности во распоредувањето на чистиот доход да тргнуваат од заедничките основи утврдени во член 8, став 2, алинеја 3 од овој договор.

Учесниците на Договорот се согласни ОЗТ од општествените дејности што непосредно пуштаат во промет свои производи и услуги, во распоредувањето на доходот и чистиот доход да ги применуваат заедничките основи и мерила што се однесуваат на ОЗТ од стопанските дејности.

Учесниците на Договорот се согласни и ОЗТ од стопанството што припаѓаат на областа 11 — финансиски, технички и деловни услуги, при распоредувањето на чистиот доход да тргнуваат од заедничките основи утврдени во член 8, став 2, алинеја 3 од овој договор.

IV. РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ И ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА

Член 23

Учесниците на Договорот се обврзуваат дека во согласност со своите права и должности, ќе преземаат мерки и ќе покренуваат активности, врз заедничките основи да се изградуваат и унапредуваат мерилата врз основа на кои се утврдува личниот доход на работникот во зависност од придонесот што го дава со својот тековен труд и со управувањето и стопанисувањето со општествените средства за зголемување на доходот и со тоа ќе создаваат услови:

— постојано да јакне општествената и економската улога на личниот доход како мотив за зголемување на доходот, врз основа на зголемувањето на производството и продуктивноста на трудот, смалувањето на трошоците на работењето, подобрување на ефикасноста на стопанисувањето и квалитетот на извршената работа;

— повеќе и поадекватно да се вреднуваат работите и работните задачи на работниците во материјалното производство;

— секоја работа и работна задача да се мери и вреднува и стекнувањето на личниот доход да зависи од придонесот на работникот во работата и зголемувањето на доходот по основ на тековниот труд и управувањето и стопанисувањето со општествените средства;

— повеќе и поадекватно да се вреднува инвентивниот труд;

— повеќе и поадекватно да се вреднуваат работите и работните задачи што се вршат во тешки услови за работа (работа под земја, во вода, на височина, при високи и ниски температури, физички напор, работи кои штетно влијаат на здравјето, работи каде што е зголемена опасноста од повреди на работа и несреќни случаи, работа во повеќе смени и друго).

Член 24

Учесниците на Договорот ќе се залагаат заедничките основи и мерила за утврдувањето на придонесот во зголемувањето на доходот по основ на тековниот труд да се определуваат врз основа на квалитетот и квалитетот на работата, земајќи ги предвид особено:

— сложеноста на работата што се утврдува во зависност од видот и значењето на работите, сложеноста на предметите и средствата на трудот, организацијата и технологијата на работа, потребното знаење и работното искуство;

— одговорноста во работата што се утврдува во зависност од вредноста на предметите и средствата на трудот, одговорноста за нормално одвивање на процесот на работа и од осигурувањето на безбедност при работата како и од навременоста во извршувањето на работните задачи;

— условите за работа, што се утврдуваат во зависност од микроклиматските и техничко-технолошките услови за работа и нивното влијание врз здравјето на работникот;

— квалитетот на резултатите од трудот што се утврдуваат во зависност од квалитетот на производите или услугите, роковите во кои работите се извршени и остварената продуктивноста на трудот.

Учесниците на Договорот ќе се залагаат нормите на работата според кои се утврдуваат количински и квалитативни ефекти во остварувањето на работните задачи за вреднување на резултатите на трудот, да претставуваат составен дел на самоуправниите општи акти за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи.

Член 25

Учесниците на Договорот ќе се залагаат врз основа на појдовните основи за утврдување на сложеноста на работата, одговорноста на работата и условите за работа за типичните работи и задачи во рамките на одделните дејности, да се обезбеди единствен пристап при утврдувањето на придонесот во работа по основ на тековниот труд.

Член 26

Учесниците на Договорот ќе се залагаат учеството на средствата за лични доходи по основ на минатиот труд во вкупните средства за лични доходи да го утврдуваат врз основа на успешноста во управувањето и стопанисувањето со општествените средства.

Основен показател за утврдување на масата на средствата за лични доходи по основ на минатиот труд е акумулацијата во однос на просечно користените деловни средства што се коригира со показателите: доходот во однос на просечно користените деловни средства и акумулацијата во однос на чистиот доход и со други показатели.

Акумулацијата во однос на просечно користените деловни средства се споредува со просечно остварената акумулација според користените деловни средства во последната или во повеќе претходни години.

Член 27

Учесниците на Договорот ќе се залагаат при остварувањето на поголема акумулација во однос на просечно користените деловни средства, земајќи го предвид доходот во однос на просечно користените средства и акумулацијата во однос на чистиот доход, во однос на дејностите во Републиката, да се остварува поголемо учество на средствата за лични доходи по основ на минатиот труд во однос на дејностите во Републиката и обратно.

Член 28

Учесниците на Договорот ќе се залагаат учеството на средствата за лични доходи по основ на минатиот труд во вкупните средства за лични доходи во општествените дејности и во работните заедници да се утврдува врз основа на просечното учество на средствата за лични доходи по основа на минатиот труд во вкупните средства за лични доходи на корисниците на услуги во согласност со член 30 од Договорот, како и со примена на други показатели што се утврдуваат со самоуправните спогодби за меѓусебните права и обврски на давателите и на корисниците на услугите.

Член 29

Учесниците на Договорот се согласни придонесот на работникот по основ на минатиот труд да се утврдува врз основа на следниве заеднички основи и мерила:

— личниот доход на работникот по основ на тековниот труд;

— личниот доход на работникот остварен во годините во кои придонесувал во создавањето на акумулацијата;

— вкупниот придонес на работникот во управувањето и стопанисувањето со општествени средства за време на вкупното траење на работата со општествените средства.

Член 30

Учесниците на Договорот ќе се залагаат учеството на работниците во работните заедници на ОЗТ од стопанството во распределбата на средствата за лични доходи по основ на минат труд да се врши според просечно учество на личниот доход по основ на минат труд во вкупните средства за лични доходи во тековниот период на ООЗТ за кои вршат услуги.

Утврдената стапка на просечно учество според став 1 од овој член ќе се применува во еднаква висина на целата работна заедница и на секој одделен работник.

Член 31

Учесниците на Договорот ќе се залагаат, работниците во ОЗТ од општествените дејности и од областа финансиски, технички и деловни услуги од стопанството, како и од дејностите на стопанската инфраструктура (електростопанството, железнички сообраќај, пошта — телефон — телеграф, комунални и други дејности), да ги применуваат основите и мерилата за распределба на средствата од лични доходи по основ на минатиот труд според овој договор, при што во маса, личниот доход по основ на минатиот труд, ќе се утврдува до висината на просечната стапка на личен доход по основ на минатиот труд остварена во стопанството на Републиката.

Утврдената просечна стапка ќе се применува и во распределбата за секој одделен работник.

Член 32

Учесниците на Договорот се согласни, до утврдувањето на заедничките мерила за пресметување на вкупниот придонес на работникот, во управувањето и стопанисувањето со општествените средства и на другите заеднички основи и мерила од член 29 на овој договор, личните доходи по основ на минатиот труд да се утврдуваат во зависност од:

— личниот доход по основ на тековниот труд на работникот;

— вкупно признатиот работен стаж.

Учеството на личниот доход по основ на минатиот труд по одделен работник во однос на личниот доход по основ на тековен труд, може да изнесува најмногу 20%.

Диференцирањето на учеството на личниот доход по основ на минатиот труд во личниот доход на работникот се утврдува со самоуправните спогодби на групациите.

Член 33

Учесниците на Договорот се обврзуваат дека со свои активности ќе го поттикнуваат творештвото и ќе ги унапредуваат основите и мерилата за вреднување на инвентивната дејност преку општествени договори и самоуправни спогодби и така ќе создадат услови за зголемување на ефикасноста на стопанисувањето и намалувањето на трошоците и да се придонесува за развој на сопствената технологија и намалување на зависноста на стопанството од увозот на производи и странска технологија.

Член 34

Учесниците на Договорот ќе се залагаат, работник со работен стаж над 35 години (мажи), односно над 30 години (жени), кој поради намалена работна способност предизвикана од старост и исцрпеност, вршење на работи односно работни задачи во тешки услови за работа во подолг период, повреда на работата и професионално заболување, се распоредува на други, помалку вреднувани работи и работни задачи, врз основа на начелото на заемност и солидарност, да учествува во распределбата на средствата за лични доходи во висина на просечната аконтација на личниот доход што ја остварил во последните 3 месеци пред распоредувањето на други работи и работни задачи, односно во последните 6 месеци доколку е тоа поповолно за работникот.

Учесниците во Договорот ќе се залагаат при урдувањето на основите и мерилата во смисла на претходниот став во самоуправните општи акти во ОЗТ да се предвиди годишна валоризација на разликата во личниот доход во рамките на годишниот пораст на просечниот чист личен доход по работник во ОЗТ.

Член 35

Учесниците на Договорот се согласни загарантираниот личен доход во СР Македонија да не може да биде помал од 60% од просечниот чист личен доход остварен во стопанството на општината во претходното полугодие, но не повеќе од 60% од просечниот чист личен доход остварен во Републиката во претходното полугодие.

Член 36

Учесниците на Договорот се согласни најнискиот личен доход со кој се обезбедува реално економско вреднување на трудот од најнизок степен на сложеност за полно работно време и нормални резултати од трудот да не може да изнесува помалку од 70% од просечниот чист личен доход остварен во стопанството на општината во претходното полугодие, но не помалку од 70% од просечниот чист личен доход остварен во Републиката во претходното полугодие.

Член 37

Учесниците на Договорот се согласни за работи и работни задачи за кои сè уште во целост не се применуваат одредбите на член 126 и 129 од Законот за здружениот труд, до преминот кон непосредно и конкретно квантитативно и квалитативно мерење на резултатите од трудот, да се ограничува највисокиот личен доход.

Висината на највисокиот личен доход во смисла на став 1 од овој член ќе се утврдува со самоуправните спогодби за заедничките основи и мерила и самоуправните општи акти на ОЗТ во зависност од:

— карактерот на дејноста на организацијата на здружениот труд (сложеноста на деловната проблематика и условите на работа);

— обемот на ангажираните средства и бројот на вработените во организацијата на здружениот труд;

— доходноста и акумулативноста на организациите на здружениот труд.

Учесниците на Договорот се согласни највисокиот износ на чистиот личен доход по основ на тековен и минат труд да изнесува до 4 пати од просечниот чист личен доход остварен по работник во организацијата на здружениот труд во претходната година, но не повеќе од 4,5 пати од просечниот чист личен доход остварен во стопанството на Републиката во претходната година.

Член 38

Учесниците на Договорот се согласни личниот доход на приправникот да изнесува од 70 до 80% од аконтациите на личните доходи по основ на тековниот труд на исти или слични работи, а во зависност од придонесот во работата и остварените резултати во работењето на приправникот.

Член 39

Учесниците на Договорот се согласни зголемувањето на личниот доход по основ на надоместоци да изнесува и тоа:

— за прекувремена работа од 30%—50% од тековниот личен доход;

— за ноќна работа од 30%—50% од тековниот личен доход;

— за работа во денови на државни празници од 30%—50% од просечниот личен доход на работникот остварен во тековниот период

Учесниците на Договорот се согласни надоместоките на личниот доход, односно другите лични примања да изнесуваат, и тоа:

— за време на привремена неспособност за работа до 30 дена — најмногу до 90% од просечниот личен доход остварен во претходните 3 месеци, а за време на привремена неспособност предизвикана со несреќа на работа, за време на породилно отсуство и во други случаи утврдени со закон — 100% од просечниот личен доход остварен во последните 3 месеци;

— за деновите на користење годишен одмор — во висина на просечниот личен доход што работникот го остварил во последните три месеци или друг период утврден со самоуправниот општ акт;

— за регресирање на годишен одмор на работниците до 60% од просекот на месечниот чист личен доход на работниците во стопанството на Републиката остварен во претходната година со тоа што во тој износ се засметува и регресирањето на пензионите и одморалиштата.

Учесниците на Договорот ќе се залагаат средствата за регресирање на годишниот одмор да се распределуваат на работниците во зависност од приходот на работникот по член на домаќинството и од други услови утврдени во самоуправните општи акти.

Член 40

Учесниците на Договорот ќе се залагаат во самоуправните спогодби и другите самоуправни општи акти на ОЗТ да се утврдат износите на одделните издатоци и тоа:

— испратнината при одење на работникот во пензија да изнесува најмногу во висината на тримесечен просечен чист личен доход на работникот остварен во последните 12 месеци, доколку со закон за одделни органи или служби не е поинаку определено.

За работник што има понизок просечен личен доход од просечниот во организацијата во претходната година, основ за отпремнина претставува просекот на организацијата во претходната година, односно претходното полугодие;

— јубилејните награди може да изнесуваат одделно по работник најмногу до висината на просечниот чист личен доход исплатен во стопанството на Републиката во претходната година.

По основ на солидарност на работниците да се исплатува:

— помош на семејството во случај на смрт на работникот во висина на тримесечен личен доход од просекот на организацијата или Републиката во претходниот пресметковен период;

— во случај на смрт на член на потесното семејство што го издржува работникот, помошта да изнесува во висина на двомесечен просечен личен доход остварен во организацијата или Републиката во претходниот пресметковен период;

— еднократна помош на работникот во случај на настанување потешка инвалидност или подолготрајно боледување во висина на двомесечен просечен чист личен доход остварен во организацијата или Републиката во претходниот пресметковен период;

— еднократна помош на работникот во случај на елементарни непогоди, или пожари што предизвикале штета на работникот и неговото семејство во висина на двомесечен просечен чист личен доход остварен во стопанството на Републиката во претходната година.

Предлог за исплата на наведените видови помош по основ на солидарност дава основната организација на Синдикатот.

Член 41

Учесниците на Договорот се согласни дневницата за службено патување во земјата да може да изнесува најмногу до 12% од просечниот чист месечен личен доход исплатен во стопанството на Републиката во претходната година, а доколку одделно се признаваат трошоците за ноќевање според приложената сметка, до 15% од основницата.

Дневниците за службено патување во странство може да се движат најмногу до висината утврдена за работниците во републичките органи на управата.

Надоместокот за користење на сопствено возило за службена цел може да се исплатува по изминат километар, најмногу до 20% од највисоката цена на бензинот за еден литар.

Надоместокот за теренски додаток може да изнесува најмногу до 6% дневно од просечниот месечен личен доход исплатен во стопанството на Републиката во претходната година, а во зависност од условите на работењето на теренот, оддалеченоста на градилиштето од седиштето на организацијата или други населени места, климатски услови, обезбеденоста на здравствената и друга заштита, организационата на сместувањето, исхраната на работниците и друго.

Надоместокот на одвоен живот може да изнесува најмногу до 65% од просечниот чист личен доход исплатен во стопанството во Републиката во претходната година.

Член 42

Учесниците на Договорот се согласни партиципацијата во трошоците на исхраната во организацијата каде што е организирана општествена исхрана или се обезбедува општествена исхрана со топол оброк кај друга организација може да изнесува по вработен до 15% од просечниот чист личен доход исплатен во претходната година во стопанството на Републиката, односно СФРЈ, ако е тоа поповолно. За работниците на работни места каде што не е можно да се обезбеди топол оброк, организацијата може да им издава ладен оброк до висина на истиот износ.

Учесниците на Договорот ќе се залагаат во ОЗТ каде што не е организиран превоз на работниците, да се обезбеди надоместок на трошоците за превоз на работниците при одење и доаѓање од работа во висина на трошоците на превозот со градскиот сообраќај.

V. СЛЕДЕЊЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО И ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ДОГОВОРОТ

Член 43

Учесниците на Договорот се согласни заради следење на спроведувањето на Договорот да се формира Координационен одбор.

Во Координациониот одбор, Собранието на СРМ, Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија и Стопанската комора на Македонија делегираат по еден претставник и негов заменик.

Член 44

Учесниците на Договорот се согласни Координациониот одбор за следење на спроведувањето на Договорот да ја разгледува состојбата, појавите и проблемите и да дава иницијатива за преземање мерки и активности во спроведувањето на Договорот, да дава објаснувања и толкувања на одредбите на Договорот и да врши други работи што ќе му ги доверат учесниците на Договорот.

Координациониот одбор во соработка со Службата на општественото книговодство на Македонија ќе го пропише и објави образецот за следење на примената на овој договор, а Службата на општественото книговодство на Македонија ќе го организира прибирањето и обработката на податоците и за постигнатите резултати ќе ги известува учесниците на Договорот.

Учесниците на Договорот ќе се залагаат во самоуправните спогодби што ОЗТ ги склучуваат во работните и сложените организации на здружениот труд и во други облици на здружување и организирање да утврдуваат мерки за враќање, односно компензирање на пречекорените износи од оние ОЗТ што нема да се придржуваат кон заедничките основи и мерила од членовите 18, 20, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 и 42 од Договорот.

Член 45

Учесниците на Договорот се согласни услови за работа на Координациониот одбор за следење на спроведувањето на Договорот да обезбедува Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија.

Член 46

Учесниците на Договорот се согласни дека иницијатива за измени и дополнувања на Договорот може да даде секој учесник во Договорот.

Учесниците на Договорот се согласни иницијативата од став 1 на овој член да му се поднесува на Координациониот одбор за следење на спроведување-

то на Договорот, кој е должен, со свое мислење, да им ја достави на другите учесници на Договорот, најдоцна во рок од 30 дена од денот кога му е доставена.

Учесниците на Договорот се согласни измените и дополнувањата на Договорот да се вршат по постапка според која е склучен.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 47

Учесниците на Договорот се согласни, органите на групациските самоуправни спогодби, со претходна согласност на Координациониот одбор за следење и спроведување на овој договор, да може да одобруваат на одделни ОЗТ отстапување од заедничките мерила од член 20 на Договорот, доколку со нивната примена се предизвикуваат посуштествени нарушувања во нивото и динамиката на личните доходи и акумулацијата за 1986 година.

Член 48

Учесниците на Договорот се согласни да преземат активности самоуправните спогодби и другите самоуправни општи акти, со кои поблиску се разработуваат, односно конкретизираат заедничките основи и мерила утврдени во Договорот да се склучат односно усогласат најдоцна во рок од 6 месеци од донесувањето на Договорот.

Член 49

Со влегувањето во сила на овој договор престанува да важи Општествениот договор за заедничките основи и мерила во усогласувањето на самоуправното уредување на односите во распоредувањето на доходот и чистиот доход и распределбата на средствата за лични доходи во СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 41/77).

Член 50

Договорот се смета за склучен кога ќе го усвојат учесниците во Договорот и ќе го потпишат нивните овластени претставници.

Договорот ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Скопје, август 1985 година

ЗА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА,

Андон Мојсов, с. р.

член на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија

ЗА СОВЕТОТ НА СОЈУЗОТ НА СИНДИКАТИТЕ НА МАКЕДОНИЈА,

Д-р Синиша Спасов, с. р.

член на Претседателството на Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија

ЗА СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА,

М-р Томе Атанасовски, с. р.

член на Извршниот одбор на Собранието на Стопанската комора на Македонија

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ**РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАРОСНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ**

244.

Врз основа на член 27 став 2 од Законот за старосно осигурување на земјоделците („Службен весник на СРМ“ бр. 15/78) и член 26 став 1 точка 17 од Статутот на Републичката самоуправни интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците („Службен весник на СРМ“ бр. 21/82), а во согласност со Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците, на седницата одржана на 4 јуни 1985 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА МИНИМАЛНИТЕ СТАРОСНИ
И СЕМЕЈНИ ПЕНЗИИ ВО 1985 ГОДИНА****Член 1**

Минималните старосни и семејни пензии до висината на минималната старосна пензија се зголемуваат за 25 насто и изнесуваат 1.500 динари месечно.

Член 2

Основица за определување износот на зголемувањето на пензиите од член 1 на оваа одлука претставува износот на пензијата што му припаѓа на корисникот на пензија за месец јуни 1985 година.

Член 3

Зголемувањето на пензиите според оваа одлука припаѓа сметано од 1 јули 1985 година.

Член 4

Усогласувањето на пензиите според оваа одлука ќе се изврши по службена должност, без донесување на решение.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јули 1985 година.

Бр. 02-46

4 јуни 1985 година
СкопјеПретседател,
Стојан Стојменов, с. р.**ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА —
БИТОЛА**

245.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 161 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Битола, Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Битола, на седницата одржана на 26 август 1985 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО
СТРАНСТВО НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ОД
ОПШТИНАТА БИТОЛА ЗА 1985 ГОДИНА****Член 1**

Стапката на придонесот за здравствена заштита за 1985 година се утврдува на 12,00% од бруто личниот доход и другите примања во која се содржани:
— стапката на придонесот за задолжителни видови на здравствена заштита 7% и
— стапката на придонесот за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување 5%.

Придонесот за здравствена заштита во случај на несреќа на работа и заболување од професионална болест се утврдува во висина од 1,00%.

Основица за пресметување на придонесот од претходниот став претставува:

— кај обврзниците кои формираат доход, остварениот доход,

— кај обврзниците кои не формираат доход, бруто личните доходи и другите примања.

За лицата кои работат по договор за дело ќе се плаќа придонес за здравствена заштита за случај несреќа на работа по стапка од 1% на исплатениот надоместок.

Член 2

Посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство (за деташирани работници) се одредува во висина од 20% од чистиот личен доход, односно основицата утврдена со посебна одлука.

Придонесот од претходниот став по видови на осигурување се распоредува сразмерно на стапката утврдена со член 1 на оваа одлука.

Член 3

Придонесот за здравствена заштита на корисниците на пензии, СИЗ на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија го плаќа по стапка што одговара на нето стапка на бруто стапка од член 1 став 1 на оваа одлука.

Основицата за пресметување на придонесот од претходниот став претставуваат вкупно исплатените пензиски примања во времето за кое се плаќа придонесот.

Член 4

Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврзниците на начин утврден со Закон, Статутот, оваа одлука и други општи акти на Заедницата.

Член 5

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 02-1311/17 од 22 декември 1984 година.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува на личните доходи од 1 септември 1985 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-1028/5

25 август 1985 година
БитолаСобор на делегати-корисници на услуги,
работници
Претседател,
Ана Гошева, с. р.Собор на делегати-даватели на услуги
Претседател,
Живка Стојковска, с. р.Собрание на ОЗЗЗО — Битола
Претседател,
д-р **Илија Илиевски, с. р.**

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во Одлуката за висината на придонесот за насоченото образование, донесена од Собранието на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во рударство, рударски истраги, обоена и црна металургија и неметали, објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 24/85, се поткраднала грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА**НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ
ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ**

Во член 4, вториот ред, зборовите: „основицата за републичкиот данок на доход“, се заменуваат со зборовите „остварениот доход“.

Бр. 09-20/2-А

10 септември 1985 година
Скопје

Од Собранието на Заедницата,

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во Одлуката за висината на придонесот за насоченото образование, донесена од Собранието на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во електро-енергија, електроиндустрија, метална и графичка индустрија, објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 24/85, се поткраднала грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА
НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ
ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Во член 4, вториот ред, зборовите: „основицата за републичкиот данок на доход“, се заменуваат со зборовите „остварениот доход“.

Бр. 10-49/2-А

10 септември 1985 година
Скопје

Од Собранието на Заедницата

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во Одлуката за висината на придонесот за насоченото образование, донесена од Собранието на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во хемиска индустрија, текстилна индустрија, индустрија за чевли, кожа и гума, објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 24/85, се поткраднала грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА
НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ
ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Во член 4, вториот ред, зборовите: „основицата за републичкиот данок на доход“, се заменуваат со зборовите „остварениот доход“.

Бр. 11-20/2-А

10 септември 1985 година
Скопје

Од Собранието на Заедницата

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во Одлуката за висината на придонесот за насоченото образование, донесена од Собранието на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во градежништво и градежна индустрија, објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 24/85, се поткраднала грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА
НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ
ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Во член 4, вториот ред, зборовите: „основицата за републичкиот данок на доход“, се заменуваат со зборовите „остварениот доход“.

Бр. 12-31/2-А

10 септември 1985 година
Скопје

Од Собранието на Заедницата

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во Одлуката за висината на придонесот за насоченото образование, донесена од Собранието на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во земјоделство, шумарство, ловна индустрија, индустрија на тутун и прехранбена индустрија, објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 24/85, се поткраднала грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА
НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ
ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Во член 4, вториот ред, зборовите: „основицата за републичкиот данок на доход“, се заменуваат со зборовите „остварениот доход“.

Бр. 13-35/2-А

10 септември 1985 година
Скопје

Од Собранието на Заедницата

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во Одлуката за висината на придонесот за насоченото образование, донесена од Собранието на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во сообраќај и врски, објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 24/85, се поткраднала грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА
НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ
ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Во член 4, вториот ред, зборовите: „основицата за републичкиот данок на доход“, се заменуваат со зборовите „остварениот доход“.

Бр. 14-18/2-А

10 септември 1985 година
Скопје

Од Собранието на Заедницата

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во Одлуката за висината на придонесот за насоченото образование, донесена од Собранието на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во трговија, угостителство, туризам, занаетчиство и комуналната дејност, објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 24/85, се поткраднала грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА
НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ
ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Во член 4, вториот ред, зборовите: „основицата за републичкиот данок на доход“, се заменуваат со зборовите „остварениот доход“.

Бр. 15-42/2-А

10 септември 1985 година
Скопје

Од Собранието на Заедницата

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во Одлуката за висината на придонесот за насоченото образование, на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во здравство и социјална заштита, објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 24/85, се поткраднала грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА
НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ
ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Во член 5, вториот ред, зборовите: „основицата за републичкиот данок на доход“, се заменуваат со зборовите „остварениот доход“.

Бр. 16-25/3-А

10 септември 1985 година
Скопје

Од Собранието на Заедницата

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во Одлуката за висината на придонесот за насоченото образование, на Општата заедница на насоченото образование, објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 24/85, се поткраднала грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА
НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ
ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Во член 5, вториот ред, зборовите: „основицата за републичкиот данок на доход“, се заменуваат со зборовите „остварениот доход“.

Бр. 17-376/2-А

10 септември 1985 година
Скопје

Од Собранието на Заедницата,

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред овој суд е заведен спор за зголемување на издршка по тужбата на малолетната тужителка Даниела Радовиќ од Скопје, застапувана од нејзината мајка законскиот застапник Вера Канурковска од Скопје, со стан на ул. „Крсте Асенов“ бр. 1/319, против тужениот Радослав Радовиќ од Скопје, со иста адреса, а сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот Радослав Радовиќ да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас или во истиот рок да ја достави својата сегашна адреса на живеење.

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, на истиот ќе му биде одреден привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси пред судот.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, VI. П. бр. 1867/85.

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителката Ристеска Стојковска Цвета од Скопје, ул. „Фрушкогорска“ бр. 9, против тужениот Ристески Стојан од с. Русјаци, Македонски Брод, сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот Ристески Стојан да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас или во истиот рок да ја достави својата сегашна адреса на живеење.

Доколку тужениот Ристески Стојан не се јави во рок од 30 дена, на истиот ќе му биде одреден привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси пред судот.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, П. бр. 2725/85.

Пред овој суд е заведен спор по тужбата на тужителот Адем Бислимовски од Скопје, со стан на ул. „Христијан Тодоровски-Карпош“ бр. 8, против тужениот Муаремов Екрем од Скопје, а сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот Муаремов Екрем од Скопје да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето или во истиот рок да ја достави својата сегашна адреса на живеење.

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, на истиот ќе му биде одреден привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, VI. П. бр. 1883/85.

ОПШТИНСКИ СУД ВО РАДОВИШ

Пред Општинскиот суд во Радовиш е заведен парничен предмет по тужбата на Горѓиева Марика од Радовиш, против тужениот Горѓиев Костадин од Радовиш, со непозната адреса.

Се повикува истиот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во овој суд или да постави свој полномошник.

Во спротивно, овој суд ќе му постави привремен старател, кој ќе ги застапува неговите интереси по овој спор.

Од Општинскиот суд во Радовиш, П. бр. 534/85.

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 1019 од 14. XI. 1984 година, на регистарска влошка бр. 2-1931-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на „Паркет-градба“ — Занаетчиско-услужна и производна задруга, Р. О. — Скопје, ул. „840“ бб, населба „Маџари“.

Задругата е основана со Самоуправната спогодба за здружување од 11. VI. 1984 година.

Основачи на задругата се: Петрушевски Благоја — Скопје, Милевиќ Радојко — Скопје, Стаменковски Цанко — Скопје, Николовски Радован — Скопје и Николовски Наум од Скопје.

Основни дејности: паркетарска; изолатерска; изработка и поставување на подови со вештачка смола; печкарска и керамичарска за поставување на плочки; стаклорезачка.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Задругарот — основач на задругата во правниот промет со трети лица одговара во висина на задружниот влог, односно за обврската на задругата сторена во правниот промет со трети лица одговара ограничено супсидијарно за секоја обврска до износ од 10.000,00 динари.

Лице овластено за застапување е Петрушевски Благоја, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1019/84. (454)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Фи. бр. 50 од 5. II. 1985 година, на регистарска влошка бр. 106, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО Завод за рехабилитација на деца со оштетен слух „Кочо Рацин“ — Битола, со следните податоци: Лице овластено за застапување на РО е Михајловски Владимир, индивидуален работодавен орган, в. д. директор, со неограничени овластувања.

Му престанува овластувањето на Таневски Киро. Од Окружниот стопански суд во Битола, Ф. бр. 50/85. (77)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Фи. бр. 55 од 13. II. 1985 година, на регистарска влошка бр. 590-05, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на ООЗ ЦОУ „Наум Охридски“ с. Пештани, РО „Кирил и Методиј“ — Охрид, со следните податоци: Лице овластено за застапување на ООЗТ е Иваноски Саве, в. д. директор, со полни овластувања.

Му престанува овластувањето на привремениот управник Мицкоски Зоре.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 55/84. (79)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Фи. бр. 56 од 13. II. 1985 година, на регистарска влошка бр. 590-02, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на ООЗТ ЦОУ „Григор Прличев“ — Охрид, РО „Кирил и Методиј“ — Охрид, со следните податоци: Лице овластено за застапување на ООЗТ е Бунташеска Елена, директор, со полни овластувања.

Му престанува овластувањето на Илиоски Војде. Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 56/85. (80)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Фи. бр. 60 од 14. II. 1985 година, на регистарска влошка бр. 667, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО Училиште за средно насочено образование „НХ Орде Чопела“ — Прилеп, со следните податоци: Лице овластено за застапување на РО е Илија Трпаноски, индивидуален работодавен орган, со неограничени овластувања.

Му престанува овластувањето на Петкоски Веселин.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 60/85. (81)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Фи. бр. 342 од 28. XII. 1984 година, на регистарска влошка бр. 83, ја запиша во судскиот регистар промената на називот на Општинската самоуправ-

на интересна заедница за здравствена заштита — Прилеп, со следните податоци: Се менува називот на Општинската самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп и истиот ќе гласи: Општинска самоуправни интересна заедница за здравствена заштита, со ц. о. Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 342/84. (82)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Фи. бр. 328 од 24. XII. 1984 година, на регистарска влошка бр. 318, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата на РО Медицински центар „Борка Талески“ — Прилеп, со следните податоци: Се менува фирмата на Работната организација Медицински центар — Прилеп и истата ќе гласи: Работна организација Медицински центар „Борка Талески“ со н. сол. о — Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 328/84. (83)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Фи. бр. 45 од 5. II. 1985 година, на регистарска влошка бр. 318-18, ја запиша во судскиот регистар промената на називот на ООЗТ Општа болница со специјалистички амбуланти — Прилеп, во состав на Медицинскиот центар „Борка Талески“ — Прилеп, со н. сол. о., со следните податоци: Се менува називот на ООЗТ Општа болница со специјалистички амбуланти — Прилеп, и истиот ќе гласи: ООЗТ Општа болница со специјалистички амбуланти — Прилеп, во состав на Медицинскиот центар „Борка Талески“ со н. сол. о. — Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 45/85. (84)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Фи. бр. 46 од 5. II. 1985 година, на регистарска влошка бр. 318-11, ја запиша во судскиот регистар промената на називот на ООЗТ Завод за здравствена заштита — Прилеп, во состав на Медицинскиот центар „Борка Талески“ — Прилеп, со следните податоци: Се менува називот на ООЗТ Завод за здравствена заштита — Прилеп, во состав на Медицинскиот центар — Прилеп и истиот ќе гласи: ООЗТ Завод за здравствена заштита — Прилеп во состав на Медицинскиот центар „Борка Талески“ со н. сол. о — Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 46/85. (85)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Фи. бр. 47 од 5. II. 1985 година, на регистарска влошка бр. 318-06, ја запиша во судскиот регистар промената на називот на ООЗТ Аптека со депоа на терен — Прилеп, во состав на Медицинскиот центар „Борка Талески“ — Прилеп, со н. сол. о., со следните податоци: Се менува називот на ООЗТ Аптека со депоа на терен — Прилеп, во состав на Медицинскиот центар — Прилеп, и истиот ќе гласи: ООЗТ Аптека со депоа на терен — Прилеп, во состав на Медицинскиот центар „Борка Талески“, со н. сол. о — Прилеп.

Од окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 47/85. (86)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Фи. бр. 44 од 5. II. 1985 година, на регистарска влошка бр. 318-17, ја запиша во судскиот регистар промената на називот на ООЗТ Амбулантно-поликлинички служби со диспанзерски дејности — Прилеп, во состав на РО Медицински центар „Борка Талески“ — Прилеп, со следните податоци: Се менува називот на ООЗТ Амбулантно-поликлинички служби со диспанзерски дејности — Прилеп на РО Медицински центар — Прилеп и истиот ќе гласи: ООЗТ Амбулантно-поликлинички служби со диспанзерски дејности — Прилеп, во состав на Медицинскиот центар „Борка Талески“ со н. сол. о. — Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 44/85. (87)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Фи. бр. 43 од 5. II. 1985 година, на регистарска влошка бр. 318-01, ја запиша во судскиот регистар промената на називот на ООЗТ Здравствена станица „Тут-ком“ — Прилеп, во состав на РО Медицински центар „Борка Талески“ — Прилеп, со следните податоци: Се менува називот на ООЗТ Здравствена станица „Тут-ком“ — Прилеп, на Медицинскиот центар — Прилеп и истиот ќе гласи ООЗТ Здравствена станица „Тут-ком“ — Прилеп, во состав на РО Медицински центар „Борка Талески“ со н. сол. о. — Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 43/85. (88)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 423 од 2. IV. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-1591-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на називот на Пионерскиот дом „25 Мај“, со следните податоци: Досегашната фирма на Пионерскиот дом „25-ти Мај“, Ц. О. — Валандово, ул. „6 Ноември“ бр. 25, се менува и во иднина ќе гласи: Културен центар „25-ти Мај“, Ц. О. — Валандово, ул. „6 Ноември“ бр. 25.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 423/85. (100)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 178 од 12. II. 1985 година, на регистарска влошка бр. 3-1546-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита, со Ц. О. — Валандово, ул. „Никола Карев“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Тошев Васил, претседател, без ограничување, а се запишува за нов застапник Боровој Танчев, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 178/85. (101)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 237 од 1. III. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-35-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Комбинираната детска установа „Вељко Влаховиќ“, Ц. О. — Валандово, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Шунтова Мита, директор, со неограничени овластувања, а се запишува за нов застапник Васка Лидова, в. д. директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 237/85. (102)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 426 од 11. IV. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2-1977-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Земјоделската задруга „Југопроизвод“, Р. О. — с. Николиќ — Гевгелија.

Задругата е основана со одлука на основачкото собрание, одржано на ден 21. II. 1985 година.

Основачи на задругата се: Иванов Крсте, Цингочов Петре, Киров Иљо, Танев Мито, Гогов Доне, Ристов Ѓорѓи, Стојчев Глигор, Танев Стојан, Танев Коста, Гогов Атанас, Аргиров Ѓорѓе, Јанкулов Иљо, Танев Костадин, Ристов Ристо, Тошев Никола, Тунев Ѓорѓе, Аргиров Доне, Терзиев Ѓорѓи, Киров Дељо, Киров Мито, Ристов Петар, Бозаџиев Стојан, Стојчев Ѓорѓе, Ристов Ѓорѓе, Гајдаџиев Мито, Стојчев Ефтим, Тунев Ѓорѓи, Гогов Мито, Илков Борис, Ангелов Васил, Тунев Алекса и Киров Киро од с. Николиќ.

Основни дејности:

- земјоделско производство;
- пласман на земјоделско производство;
- градинарство, овоштарство и лозарство;
- собирање на лековите растенија и шумски плодови;
- собирање и преработка на печурки;
- сточарство и пласман на сточарски производи;

— вршење услуги и давање совети на здружените земјоделци во врска со земјоделското производство;

— вршење на услуги со земјоделска механизација;

— набавка и промет на сите видови репроматеријали потребни за земјоделското производство.

Споредни дејности:

— штедно-кредитно работење;

— набавка и промет на градежни материјали;

— промет со мешана стока;

— изработка на домашни ракотворби;

— организирање на транспорт на свои производи;

— вршење на услуги од малото стопанство;

— експлоатација и промет на трска во Дојранското Езеро.

Земјоделската задруга во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја смртка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Задругата одговара со сите свои средства.

За обврските на Задругата емчат задругарите до висината на здружениот влог од 14.375,00 динари за секоја обврска.

Лице овластено за застапување е Киров Киро, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 426/85. (103)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 234 од 29. III. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2-1585-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Земјоделската задруга „Медитеран“, РО од с. Моин — Гевгелија, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Блажевски Борис, директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Стефановиќ Величко, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 234/85. (104)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 1267/84 од 26. III. 1985 година, на регистарска влошка бр. 4-1969-0-0-0, го запиша во судскиот регистар запишувањето на Работната заедница Авто-мото друштво „Дичо Панов“ — Гевгелија, Работна заедница за обука на возачи, н. сол. о. — Гевгелија, ул. „Борис Кидрич“ бр. 14 — Гевгелија.

Основни дејности:

120190 — стекнување на посебно знаење за управување на моторно возило.

Работната заедница во правниот промет со трети лица истапува во име и за сметка на Авто-мото друштвото „Дичо Панов“ — Гевгелија.

За обврските на Работната заедница стекнати и сторени во правниот промет со трети лица Авто-мото друштвото „Дичо Панов“ — Гевгелија одговара неограничено и солидарно.

Лице овластено за застапување е Димитар Ангелов, стручен секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1267/84. (125)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 175 од 19. III. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2-1735-3-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Земјоделската задруга „Југо-прогрес“, Н. Сол. О. со ОЗО — Гевгелија, Основна задружна организација „Прогрес-кооп“ — Гевгелија.

Основната задружна организација е основана и конституирана со одлука од 29. XII. 1984 година.

Основачи на задругата се: Манчев Ристо, Пропа нова Марија, Алчинова Марија, сите од Гевгелија, Алчинова Витка од с. Мрзенци, Миов Ангел од Гевгелија, Ковачев Ристо од Гевгелија, Јанчев Васо од с. Балинци, Дичев Слободан, Манчев Васо, Јанчев Никола, Бутров Митко, Пропапов Богдан, Шукчев Митко, Зоев Димитар, Манчев Никола, Чакалов Борис, Поплучев Спасо, Копанков Санле, Маглинчев Ристо, Попов Боро, Николов Трајко, Јорданов Јордан, Петров

Душко, Делев Кирил, Прошев Димитар, Манчев Љупчо, Старделов Дело, Чучанов Димитар, Каев Ѓорѓе, Лешев Петар, Божинов Милосав, Марков Тодор, Ангелов Крсте, Батанџиев Ѓорѓе, Бончоков Киро, Филиповски Душан, Гошев Илија, Јанчев Андреа, Јованов Крсте, Ѓорѓиев Ристо, Ѓиков Јордан, Ристо Јани, Стамаков Кирил, сите од Гевгелија, Карабаќаков Петар од с. Стојаково, Попристов Васо, Трајановски Владо, Поп Дамаков Ристо, Поп-Дамаков Ванчо, сите од Гевгелија, Лазаров Душко, Купанов Крсте, Купанов Кире, Караѓонов Петар, Картов Димитар, Лазаров Крсте, Лазаров Владо, Лазарева Марија, Петков Анѓо, Ѓорѓиев Киро, Димитров Тодор и Ангелов Тодор, сите од с. Прдејци.

Основни дејности:

— земјоделско стопанство и пласман на земјоделски производи, градинарство, овоштарство, лозарство, лековити растенија, шумски плодови, преработка на печурки и сточарство;

— деловни услуги и совети на здружените земјоделци и кооперанти, вршење услуги со земјоделска механизација и промет со репроматеријали.

Споредни дејности:

— штедно-кредитно работење, промет на градежни материјали и мешана стока и изработка на домашни ракотворби.

Основната задружна организација во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, освен за работите за кои во правниот промет е овластена да истапува задругата.

За обврските на оваа задружна организација одговараат неограничено солидарно и останатите ООЗТ во состав на задругата, а задругарите емчат за нејзините обврски до износ од 10.000,00 динари за секоја обврска.

Оваа основна задружна организација одговара неограничено солидарно за обврските на задругата и за обврските на останатите ООЗТ во составот на задругата.

Лице овластено за застапување е Алчинов Никола в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 175/85. (106)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 1163 од 29. III. 1985 година, на регистарска влошка бр. 4-1971-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Општинскиот сојуз на возачите — Гостивар, Работна заедница за обука на возачи „Радика“, Н. Сол. О. — Гостивар, ул. „Борис Кидрич“ бб.

Работната заедница е формирана со одлука бр. 42/1 од 30. III. 1978 година.

Основна дејност:

120190 — стекнување на знаење за управување со моторно возило.

Работната заедница истапува во правниот промет во име и за сметка на Општинскиот сојуз на возачите — Гостивар.

За обврските на Работната заедница сторени во правниот промет со трети лица одговара неограничено солидарно Општинскиот сојуз на возачите — Гостивар.

Лице овластено за застапување е Аксоки Стеван, стручен секретар, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1163/84. (107)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 231 од 28. II. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2-1896-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар привремената управа и привремениот управник на Земјоделско-сточарската задруга „Злате Малакоски“, РО — с. Богдево, Гостивар, со следните податоци: Се запишува привремената управа на Земјоделско-сточарската задруга „Злате Малакоски“ РО — с. Богдево, Гостивар. Се брише досегашниот застапник Петковски Бранко, в. д. директор, без ограничување.

Се запишува новиот застапник Таравари Неџбедин, привремен управник, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 231/85. (108)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 201 од 18. II. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-312-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Централното основно училиште „Христијан Карпош“, Ц. О. — с. Драгоманци — Куманово, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Николовски Салтир, в.д. директор, а се запишува за нов застапник Каранфиловиќ Петар, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 201/85. (109)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 165 од 26. II. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2-1917-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата и на својството на лицето овластено за застапување на Земјоделската задруга „Боро Менков“ РО — с. Лојане, Куманово, со следните податоци: Се запишува промената на фирмата на Земјоделската задруга „Боро Менков“ РО — с. Лојане, Куманово, која во иднина ќе гласи: Земјоделска задруга „Рудник“, РО с. Лојане — Куманово. Се запишува промената на својството на лицето овластено за застапување, така што досегашниот застапник Факиќ Хајрадин, в.д. директор, се запишува како директор на Задругата, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 165/85. (110)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 301 од 25. III. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-198-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Народниот театар, Куманово, Ц. О., ул. „Кирил и Методиј“ бб, Куманово, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Гојковиќ Љубица, в.д. директор, без ограничување. Се запишува новиот застапник Дамјановски Ратко, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 301/85. (111)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 335 од 15. III. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-495-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Новинско-радиоинформативна и издавачка организација „Наш весник“ — Куманово, ул. „11 Октомври“ бр. 1, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Дамјановски Ратко, директор, без ограничување. Се запишува новиот застапник Трајковски Драгољуб, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 335/85. (112)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 191 од 29. III. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-80-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Основното училиште „Вера Которка“ со Ц. О. — с. Клевовце — Куманово, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Михајловски Ташко, директор, со неограничено овластување. Се запишува за нов застапник Борко Д Стојановски, директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 191/85. (113)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 1266/84 од 10. IV. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-105-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на споредната дејност на Работничкиот универзитет „Професор Мијалковиќ“ — Куманово, ул. „Карл Маркс“ бр. 52, со следните податоци:

Споредната дејност се проширува со:

120190 — стекнување на посебно знаење за управување со моторни возила.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1266/84. (114)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 316 од 15. III. 1985 година, на регистарска влошка бр. 3-1471-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата на Општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита, Ц. О. — Куманово, ул. „11 Октомври“ бр. 2, со следните податоци: Се брише досегашниот назив на Општинската заедница за здравството и здравственото осигурување, Ц. О. — Куманово, а се запишува новиот назив кој гласи: Општинска самоуправни интересна заедница за здравствена заштита, Ц. О. — Куманово, ул. „11 Октомври“ бр. 2.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 316/85. (115)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 1273/84 од 22. II. 1985 година, на регистарска влошка бр. 4-1953-0-0-0, го запиша во судскиот регистар уписот на работната заедница Авто-мото друштво „Страшо Пинџур“ — Кавадарци, ул. „29 Ноември“ бр. 8, Работна заедница за обука на возачи, Н. Сол. О. — Кавадарци.

Основни дејности: 120190 — стекнување на посебно знаење за управување со моторни возила.

Работната заедница во правниот промет со трети лица истапува во име и за сметка на АМД „Страшо Пинџур“ — Кавадарци.

За обврските на Заедницата што се сторени во правниот промет со трети лица материјално солидарно одговара Авто-мото друштвото „Страшо Пинџур“ — Кавадарци.

Лице овластено за застапување е Пендев Трајко, раководител, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1273/84. (116)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 96 од 22. II. 1985 година, на регистарска влошка бр. 3-1432-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на називот на Општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита, Ц. О. — Кавадарци, со следните податоци: Досегашниот назив на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Кавадарци, Ц. О., се менува и во иднина ќе гласи: Општинска самоуправни интересна заедница за здравствена заштита со Ц. О. — Кавадарци.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 96/85. (117)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 1380/84 од 22. II. 1985 година, на регистарска влошка бр. 4-1952-0-0-0, го запиша во судскиот регистар уписот на работната заедница Општински сојуз на возачите — Кичево, Работна заедница за обука на возачи, Н. Сол. О. — Кичево.

Основни дејности: 120190 — оспособување на кандидати за возачи на моторни возила.

Работната заедница е самостојна и одговорна со сите права и овластувања и со одговорност пред другите органи и организации, со сопствена жиро-сметка и овластено лице за застапување пред судот, организациите и другите органи.

Лице овластено за застапување е Милошевски Тодосијов Јован, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1380/84. (118)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 1257/84 од 26. III. 1985 година, на регистарска влошка бр. 4-1963-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар Работната заедница Авто-мото друштво „Санде Пејоски“ — Кичево — Работна заедница за обука на возачи, Н. Сол. О. — Кичево.

Основни дејности:

120190 — стекнување на посебни знаења за управување со моторни возила.

Во правниот промет со трети лица Работната заедница истапува во име и за сметка на Авто-мото друштвото.

За обврските на Работната заедница во правниот промет со трети лица одговара Авто-мото друштвото, неограничено солидарно.

Лице овластено за застапување е Благоја Пејоски, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1257/84. (119)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 132 од 18. II. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-1798-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Домот на културата „Лазар Софијанов“, Ц. О. — Кратово, ул. „Гуро Салај“ бр. 6, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Душко Алексовски, в.д. директор, а се запишува како нов застапник Душко Накор, в.д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 132/85. (120)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 1392/84 од 26. III. 1985 година, на регистарска влошка бр. 4-1961-0-0-0, го запиша во судскиот регистар запишувањето на Општинскиот сојуз на возачи — Неготино, Работна заедница за обука на возачи, Н. Сол. О. — Неготино.

Основна дејност: 120190 — стекнување на посебно знаење за управување со моторни возила.

Работната заедница во правниот промет со трети лица истапува во име и за сметка на Општинскиот сојуз на возачи.

За обврските на Работната заедница сторени во правниот промет со трети лица одговара Општинскиот сојуз на возачи неограничено солидарно.

Лице овластено за застапување е Пенков Ѓорѓи, контролор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1392/84. (121)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 1200/84 од 1. II. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-520-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Домот на културата „Неготино“, Ц. О. — Неготино со следните податоци:

Проширување на основната дејност:

— 120350 — радиостаница,

— 120364 — прикажување на филмови.

Проширување на споредната дејност:

— 120190 — стекнување на знаење од марксистичко образование, странски јазици, дооформување на основно и средно образование, курсеви за преквалификација и професионална ориентација.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1200/84. (122)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 331/84 од 30. I. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2-1067-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето поради здружување на Сидарско-фасадерската задруга „Слога“, Ц. О. — Неготино, ул. „Јане Сандански“ бр. 16, со следните податоци: Се запишува бришењето на Сидарско-фасадерската задруга „Слога“, Ц. О. — Неготино, поради здружување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 331/84. (123)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 27 од 5. II. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-883-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето, овластено за застапување на Здравствениот дом „Неготино“, Ц. О. Неготино, ул. „Вељко Влаховиќ“ бр. 9, со следните податоци:

Се брише досегашниот застапник д-р Лазар Димитриев, управник, без ограничување, а се запишува новиот застапник д-р Стојанчо Јанков, управник, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 27/85. (124)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 872/84 од 2. IV. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2-1048-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата, дејноста и одговорноста како и на здружените занаетчији на Занаетчиско-услужната задруга „Квалитет“ Р. О. — Скопје, ул. „Мариоска“ бб. Во Задругата се и следните задругари: Костовски Трајко, Петрушев Душко, Тодоровски Драган, Камберов Реџепали, Ангеловски Велко, Михајловски Новица, Осмаџи Туркјан, Јанкуловски Зоран, Јакимовски Драги и Урошевиќ Андреја, сите од Скопје.

Основни дејности:

13. браварска,

14. лимарска (изработка на производи од лим и вршење на лимарски услуги).

Задругата работи во свое име и за своја сметка. Задругата одговара за своите обврски со средствата со кои располага.

За обврските на Задругата што не би можеле да се намират, во смисла на претходниот став, одговараат супсидијарно и здружените занаетчији до висината на средствата утврдени со Самоуправната спогодба за здружување на занаетчиите во Задругата до 10.000,00 динари секој здружен занаетчија и тоа за секоја обврска.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 872/84. (125)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 394 од 6. IV. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-1868-0-0-0, го запиша во судскиот регистар запишувањето на статутарен застапник на Републичкиот завод за трансфузиологија, Ц. О. — Скопје, ул. „Водњанска“ бр. 17, со следните податоци: Се запишува за статутарен застапник Нашулов Мите — пом. директор, овластен да го застапува Републичкиот завод за трансфузиологија — Скопје, ул. „Водњанска“ бр. 17, пред судовите и другите органи.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 394/85. (126)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 853/84 од 29. III. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2-1203-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата и усогласувањето со Законот на досегашната фирма на Машинобраварската автомеханичарска и градежно-занаетчиска задруга „Прототип“ РО — Скопје, ул. „Михаил Чаков“ бр. 42 и во иднина ќе гласи: Градежно-занаетчиска лимарска задруга „Прототип“, РО — Скопје, ул. „Михаил Чаков“ бр. 42.

Задругари на Задругата се: Трајковски Драгољуб од Скопје, Стојановски Бранко од Скопје, Алија Ниметула од с. Батинци — Скопско, Трпковски Зоран од с. Јурумлери — Скопско и Атанасовски Перо од Скопје.

Основни дејности:

— металопреработувачка, браварска, лимарска, изработка на производи од лим и вршење на лимарски услуги,

— металостругарска, машинбраварска и изработка на ситни предмети од лим.

Во правниот промет со трети лица Задругата истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Задругата одговара со сите свои средства.

За обврските на Задругата емчат супсидијарно и основачите на задругата во висина на здружениот влог кој изнесува 10.000,00 дин. за секоја обврска.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 853/84. (127)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 437 од 4. IV. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-1188-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Универзитетскиот центар за математичко-технички науки, О. Сол. О. со ООЗТ — Скопје, Карпош II-66, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник проф. д-р Стево Матески, директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник проф. д-р Бранко Трпеновски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 437/85. (128)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 401 од 29. III. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2-1772-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Монтажно-инсталатерската задруга „Хидровод“, Р. О. — Скопје, ул. „Огњан Прица“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник в. д. директор, Аврамовски Санде, без ограничување, а се запишува новиот застапник Тасев Славко, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 401/85. (129)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 412 од 29. III. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2-1205-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето — поблиската адреса на Градежно-занаетчиската задруга „Скопјеградба“ со Ц. О. и ограничено емство Скопје, чие седиште се менува од ул. „Никола Вапцаров“ бр. 41 на ул. ТЕЦ „Маџари“ бб — ЗП Маџари — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 412/85. (130)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 621/84 од 28. III. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2-1771-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето — поблиската адреса на Градежно-занаетчиската задруга „Брегалица“, РО — Горче Петров — Скопје, чие седиште се менува од ул. „Радушка“ бб на ул. „20 Октомври“ бр. 28 — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 621/84. (131)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 1126/84 од 14. I. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-428-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето поради здружување на Работната организација на здружен труд Виша школа за социјални работници, Ц. О. — Скопје, ул. „Перо Ѓорѓиев“ бр. 74, со следните податоци: Се брише од судскиот регистар Работната организација на здружен труд Виша школа за социјални работници, Ц. О. — Скопје, поради здружување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1126/84. (132)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 1330/84 од 30. I. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-318-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар аднотацијата за здружување на Градежната работна организација „Гранит“, Н. Сол. О. со ООЗТ — Скопје, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 20, со следните податоци: Се запишува аднотацијата за здружување на Сидаро-фасадерската задруга „Слога“, Ц. О. — Неготино во Градежната работна организација „Гранит“, Н. Сол. О. со ООЗТ — Скопје, ООЗТ за изградба на објекти од нискоградба II градилиште — Неготино.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1330/84. (133)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 932/84 од 11. I. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2-742-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Првата услуж-

но занаетчиска задруга „Атом“ со Ц. О. — Скопје, ул. „Ленинградска“ бр. 102-д со следните податоци: Се проширува дејноста со браварско-лимарски услуги.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 932/84. (134)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 266 од 12. III. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-92-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Педагошката академија „Климент Охридски“, Ц. О. — Скопје, ул. „Партизански одреди“ бб — Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник м-р Љубе Миленковски, директор, а се запишува како нов застапник Спасе Макаровски, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 266/85. (135)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 338 од 18. III. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-748-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Училиштето за применета уметност „2 Август“ со Ц. О. — Скопје, ул. „Киро Крстевски — Платник“, бр. 15, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Кочо Костов, в. д. индивидуален работодаден орган на училиштето, без ограничување, а се запишува новиот застапник Ѓорѓи Чулаковски, вршител на должноста индивидуален работодаден орган на училиштето, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 338/85. (136)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 315 од 14. III. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-1589-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на СОЗТ Универзитетски центар за медицински науки, О. О. — Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник проф. д-р Љубомир Котевски, претседател на колегијалниот работодаден орган, а како нов застапник се запишува во судскиот регистар проф. д-р Илија Васков, претседател на колегијалниот работодаден орган, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 315/85. (138)

КОНКУРСИ

Согласно член 503 од Законот за здружениот труд и член 39 од Статутот, Бирото за книговодствени услуги — Кичево, врз основа на Одлуката донесена на 5. IX. 1985 година

р а с п и ш у в а

КОНКУРС

за реизбор на раководител на Бирото

Покрај општите услови предвидени со Законот за работните односи, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— да има завршено економски факултет — книговодствена насока со над три години работно искуство во книговодство и да е самостоен билансист;

— да не постојат пречки по член 511 од Законот за здружениот труд.

Кон молбата кандидатот треба да достави:

— диплома за завршено соодветно образование;

— потврда за работно искуство и

— уверение дека не постојат пречки по член 511 од Законот за здружениот труд

Конкурсот е отворен 15 дена по објавувањето. Молбите се доставуваат до Бирото. (323)

Врз основа на член 22 став 1 од Законот за судовите за прекршоци („Службен весник на СРМ“ бр. 6/85), Собранието на општината Кочани

О Б Ј А В У В А

дека ќе врши избор на еден судија за прекршоци Кандидатите треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 25 од Законот за судовите за прекршоци („Службен весник на СРМ“ бр. 6/85).

Пријавите со документите за докажување на исполнувањето на условите заинтересираните кандидати да ги достават до Комисијата за избор и именување на Собранието на општината Кочани, во рок од 15 дена сметано од денот на објавувањето во весникот „Нова Македонија“.

Од Собранието на општината Кочани
Комисија за избор и именување

СОДРЖИНА

	Страна
Општествени договори и самоуправни спогодби	
243. Општествен договор за заедничките основи и мерила за самоуправно уредување на односите во стекнувањето и распоредувањето на доходот и чистиот доход и распределбата на средствата за лични доходи во СР Македонија — — — — —	697
Општи акти на самоуправните интересни заедници	
СКОПЈЕ	
244. Одлука за усогласување на минималните старосни и семејни пензии во 1985 година	704
БИТОЛА	
245. Одлука за стапките на придонесите за здравствена заштита и стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство на осигурениците од општината Битола за 1985 година	704
Исправка на Одлуката за висината на придонесот за насоченото образование, бр. 09-20/2-А од 10. IX. 1985 година — —	704
Исправка на Одлуката за висината на придонесот за насоченото образование, бр. 10-49/2-А од 10. IX. 1985 година — —	705
Исправка на Одлуката за висината на придонесот за насоченото образование, бр. 11-20/2-А од 10. IX. 1985 година — —	705
Исправка на Одлуката за висината на придонесот за насоченото образование, бр. 12-31/2-А од 10. IX. 1985 година — —	705
Исправка на Одлуката за висината на придонесот за насоченото образование, бр. 13-35/2-А од 10. IX. 1985 година — —	705
Исправка на Одлуката за висината на придонесот за насоченото образование, бр. 14-18/2-А од 10. IX. 1985 година — —	705
Исправка на Одлуката за висината на придонесот за насоченото образование, бр. 15-42/2-А од 10. IX. 1985 година — —	705
Исправка на Одлуката за висината на придонесот за насоченото образование, бр. 16-25/3-А од 10. IX. 1985 година — —	705
Исправка на Одлуката за висината на придонесот за насоченото образование, бр. 17-376/2-А од 10. IX. 1985 година — —	705

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ располага со следните изданија (збирки):

Нова збирка	
— ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ И ЗАКОН ЗА СУДОВИТЕ ЗА ПРЕКРШОЦИ	Цена 260 динари
— ЗАКОН ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И НА ДОХОДОТ И ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ПРИХОДОТ (ново)	Цена 185 динари
Овој закон се применува од 1 јануари 1985 година	
— ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД со Законот за дополние на Законот за здружениот труд	Цена 240 динари
— ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА (сојузен и републички)	Цена 220 динари
— ЗАКОН ЗА ОПШТОНАРОДНА ОДБРАНА	Цена 180 динари
— КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СФРЈ И КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СРМ — со објаснувања — Второ дополнето и изменето издание	Цена 380 динари
— ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ со објаснувања и судска практика — Второ дополнето издание —	Цена 400 динари
— ЗАКОН ЗА ОПШТАТА УПРАВНА ПОСТАПКА — со објаснувања и со предметен регистар —	Цена 230 динари
— ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ОД МЕЃУНАРОДНОТО ПРИВАТНО ПРАВО — со предговор и со предметен регистар —	Цена 300 динари
— ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ 1975—1979 НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА — книга II	Цена 250 динари
— УСТАВНИОТ РАЗВИТОК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	Цена 245 динари
— ОСНОВИ НА КОМУНАЛНИОТ СИСТЕМ И КОМУНАЛНАТА ПОЛИТИКА	Цена 200 динари
— ЗАКОН ЗА ДРЖАВНАТА УПРАВА — со објаснувања —	Цена 160 динари
— ЗБИРКА НА СОЈУЗНИОТ И НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ	Цена 155 динари
— ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ — со коментар —	Цена 350 динари
— ЗАКОН ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (ново)	Цена 225 динари
— ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ	Цена 45 динари

Порачки прима Службата за претплата на Службен весник на СРМ — 91000 — Скопје, а уплати се вршат на жиро сметка 40100-603-12498.